



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. | Вторник, 18 декември 2001 Скопје Број 99 | Преплатата за 2001 година изнесува 8.000 денари. Овој број чини 200 денари. Жиро сметка 300000000188798 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1729.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТОТ ЗА ИТНА ЕКОНОМСКА ОБНОВА

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународното здружение за развој по Договорот за кредитот за итна економска обнова,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2001 година.

Бр. 07-4252/1 Претседател
18 декември 2001 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ПО ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТОТ ЗА ИТНА ЕКОНОМСКА ОБНОВА

Член 1
Република Македонија се задолжува кај Меѓународното здружение за развој со кредит во износ од 11 милиони и 600 илјади (11.600.000) специјални права на влечење (СДР), еквивалент на 15 милиони американски долари, наменет за поддршка на платниот биланс на Република Македонија.

Член 2
Условите и начинот на користење на кредитот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за кредит за итна економска обнова, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното здружение за развој кој е афилијација на Светската банка.

Член 3
Рокот за отплата на кредитот од членот 1 на овој закон е 20 години со грејс период од 10 години. Кредитот ќе се отплаќа во еднакви полугодишни рати кои пристигнуваат за плаќање на 15 мај и 15 ноември секоја година, почнувајќи од 15 мај 2012 година, а завршувајќи на 15 ноември 2021 година. На неповлечените средства од кредитот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното здружение за развој на 30 јуни секоја година но не поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 дена од денот на влегувањето во сила на Договорот од членот 2 на овој закон до денот на повлекување на средствата. На износот на повлечените средства од главницата на кредитот се пресметува и плаќа провизија за услуги по стапка од 0,75% годишно. Провизијата од ставовите 3 и 4 на овој член се плаќа полугодишно, и тоа на 15 мај и на 15 ноември секоја година.

Член 4
Кредитот ќе се операционализира преку Народната банка на Република Македонија како агент Банка на Владата на Република Македонија, за што ќе се склучи посебен договор меѓу Министерството за финансии и Народната банка на Република Македонија.

Член 5

Република Македонија кредитот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 6

Од името на Република Македонија Договорот за кредит од членот 2 ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1730.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1, 2 и 3 од Законот за помилување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ПОЕДИНЦИ - ЧЛЕНОВИ НА ТАКАНАРЕЧЕНАТА ОНА ЛИШЕНИ ОД СЛОБОДА, ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД КРИВИЧНО ГОНЕЊЕ

I

Се ослободуваат од кривично гонење обвинетите лица:

1. Сулејман Халил Зенделовски,
2. Бејтула Сабит Зендели,
3. Љатиф Целадин Алиовски,
4. Али Цавид Исни,
5. Суад Сабит Зендели,
6. Садула Неџип Мурати,
7. Емини Неџат Фљорент,
8. Алии Цемаил Иљир,
9. Хамди Зибер Зибири,
10. Амзи Хасан Демири,
11. Нешат Амет Мисими.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1761 Претседател
18 декември 2001 година на Република Македонија,
Скопје Борис Трајковски, с.р.

1731.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија, се разрешува Петар Голубовски, поради исполнување услови за старосна пензија.
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4160/1 Потпретседател
11 декември 2001 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4178/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1747.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

1. Од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје, се разрешува Виолета Копановска-Стојановска, по нејзино барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4177/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1748.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРУШЕВО

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Крушево, се разрешува Дончо Димоски, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4176/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1749.

Врз основа на член 99 став 3 алинеја 1 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

1. Од функцијата судија на Основниот суд во Гостивар се разрешува Фаик Арслани, по негово барање.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4194/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1750.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО ШТИП

1. За претседател на Апелациониот суд во Штип е избрана Македонка Попкартова, судија на Апелациониот суд во Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4200/1
12 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1751.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА АПЕЛАЦИОНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ И ВО БИТОЛА

1. За судија на Апелациониот суд во Скопје е избрана Оливера Рафајловска, судија на Основниот суд Скопје I - Скопје;

2. За судија на Апелациониот суд во Скопје е избрана Виолета Дума, судија на Основниот суд Скопје II - Скопје;

3. За судија на Апелациониот суд во Скопје е избрана Лиџија Димчевска, судија на Основниот суд во Куманово;

4. За судија на Апелациониот суд во Скопје е избрана Гордана Горчева, судија на Основниот суд Скопје I - Скопје;

5. За судија на Апелациониот суд во Битола е избран Крсте Сиваков, судија на Основниот суд во Битола и

6. За судија на Апелациониот суд во Битола е избран Александар Филипков, судија на Основниот суд во Битола.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4201/1
12 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1752.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и членовите 38 и 45 став 1 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОСНОВНИ СУДОВИ

1. За претседател на Основниот суд во Берово е избрана Данка Бубевска;

2. За претседател на Основниот суд во Велес е избран Јордан Лазаров;

3. За претседател на Основниот суд во Винаца е избрана Васка Петрова;

4. За претседател на Основниот суд во Гевгелија е избран Драги Дилберов;

5. За претседател на Основниот суд во Кавадарци е избран Јордан Дафков;

6. За претседател на Основниот суд во Кичево е избран Кирил Миладиноски;

7. За претседател на Основниот суд во Неготино е избран Лазар Ризов;

8. За претседател на Основниот суд во Прилеп е избран Ангелчо Видески;

9. За претседател на Основниот суд во Радовиш е избран Нојко Арсов;

10. За претседател на Основниот суд во Ресен е избран Драги Жаловски;

11. За претседател на Основниот суд во Скопје I - Скопје е избран Боро Тасевски;

12. За претседател на Основниот суд во Скопје II - Скопје е избран Бојан Ефтимов и

13. За претседател на Основниот суд во Струмица е избран Ѓорѓи Маневски.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4204/1
12 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1753.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија и член 38 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО БИТОЛА, ГЕВГЕЛИЈА, КАВАДАРЦИ, КРАТОВО И ТЕТОВО

1. За судија на Основниот суд во Битола е избрана Фани Илиевска, стручен соработник во Основниот суд во Битола;

2. За судија на Основниот суд во Гевгелија е избрана Марица Аврамчева-Зафирова, стручен соработник во Основниот суд во Гевгелија;

3. За судија на Основниот суд во Кавадарци е избрана Елизабета Петковска, адвокат од Кавадарци;

4. За судија на Основниот суд во Кавадарци е избрана Лилјана Ситникоска, секретар на Советот на Општина Кавадарци;

5. За судија на Основниот суд во Кратово е избрана Надица Марковска, адвокат од Пробиштип и

6. За судија на Основниот суд во Тетово е избрана Борка Златеска, стручен соработник во Основниот суд во Тетово.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4205/1
12 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1754.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА - ПОРОТНИК НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР

1. Од функцијата судија-поротник на Основниот суд во Дебар, се разрешува Енвер Алајбегу.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4190/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1755.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА СУДИЈА - ПОРОТНИК НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕБАР

1. Од функцијата судија-поротник на Основниот суд во Дебар, се разрешува Бајрам Мустафовски.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4179/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1756.

Врз основа на член 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на тројца судии на Врховниот суд на Република Македонија.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција, кој е истакнат правен стручњак и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи над 12 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4149/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1757.

Врз основа на член 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Врховниот суд на Република Македонија.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција, кој е истакнат правен стручњак и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи над 12 години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4150/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1758.

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА И НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРАТОВО

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на:

- претседател на Основниот суд во Битола и
- претседател на Основниот суд во Кратово.

2. Заинтересираните кандидати пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4151/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1759.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување бројот на судиите во апелационите судови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 53/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на еден судија на Апелациониот суд во Скопје.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над девет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4152/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1760.

Врз основа на членовите 42 и 45 став 1 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД И НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРУШЕВО

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на:

- претседател на Основниот суд во Охрид и
- претседател на Основниот суд во Крушево.

2. Заинтересираните кандидати, пријавите да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4153/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1761.

Врз основа на членовите 42 и 43 од Законот за судовите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 36/95), а во врска со Одлуката за определување бројот на судиите во основните судови ("Службен весник на Република Македонија" бр. 6/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОГЛАСУВАЊЕ ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО ГОСТИВАР, КАВАДАРЦИ, ПРИЛЕП, СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ И СТРУГА

1. Собранието на Република Македонија огласува дека ќе врши избор на:

- еден судија на Основниот суд во Гостивар;
- еден судија на Основниот суд во Кавадарци;

- еден судија во Основниот суд во Прилеп;
- еден судија на Основниот суд Скопје I - Скопје и
- еден судија на Основниот суд во Струга.

2. Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат условите предвидени во членот 43 од Законот за судовите (државјанин на Република Македонија, кој ги исполнува општите услови определени со закон за засновање на работен однос во орган на државната управа, кој е дипломиран правник со положен правосуден испит, кој ужива углед за вршење на судиската функција и кој има работно искуство со потврдени резултати на правни работи по полагањето на правосудниот испит над пет години), пријавите со потребните документи да ги поднесат до Републичкиот судски совет во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката во "Службен весник на Република Македонија".

3. Оваа одлука ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и во весникот "Нова Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4154/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1762.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000, 112/2000 и 34/2001), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

1. За директор на Агенцијата за државни службеници се именува:

Рубин Двојаков.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-4155/1
11 декември 2001 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Томислав Стојановски, с.р.

1763.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат:

А. намалувањето се врши кај следниот корисник, програми и потставки:

| Раздел | Програма | Потставка | Опис | Износ предвиден со Ребаланс 2001 | Пренамена | Износ после пренамената |
|-------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 09002 | 12-Функција | 426059 | Попис на население, домаќинства и земјоделски стопанства | 20.000.000 | 5.500.000 | 14.500.000 |
| Вкупно намалување | | | | | 5.500.000 | |

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки:

| Раздел | Програма | Потставка | Опис | Износ предвиден со Ребаланс 2001 | Пренамена | Износ после пренамената |
|--------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|
| 09002 | 12-Функција | 427039 | Изборни активности | 0 | 3.552.000 | 3.552.000 |
| 09002 | 12-Функција | 466093 | Други постројки, опрема и машинерија | 960.000.000 | 1.948.000 | 961.948.000 |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7196/1
11 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1764.

Врз основа на член 7, став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 10/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН
СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА**

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2001 година кај сметката 637 се вршат:

А. намалувањето се врши кај следниот корисник, програми и потставки:

| Раздел | Буџетски корисник | Програма | Потставка | Опис на потставката | Износ предвиден со ребаланс | Пренамена | Износ после пренамената |
|--------|------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
| 09002 | Министерство за финансии - функции на државата | 12 - Функција | 462039 | Откуп на канцелариски згради и деловни простории | 258.414.000 | 25.000.000 | 233.414.000 |
| | | | | Вкупни намалувања | | 25.000.000 | |

Б. Зголемувања по раздели, програми и потставки:

| Раздел | Буџетски корисник | Програма | Потставка | Опис на потставката | Износ предвиден со ребаланс | Пренамена | Износ после пренамената |
|--------|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|
| 09002 | Министерство за финансии - функции на државата | 12 - Функција | 443204 | Трошоци за бегалци | 219.000.000 | 25.000.000 | 244.000.000 |
| | | | | Вкупно зголемување | | 25.000.000 | |

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7197/1
11 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1765.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА РЕГИСТАРСКИ
ТАБЛИЦИ СО АА ОЗНАКИ**

1. Во Одлуката за распределба на регистарски табlici со АА ознаки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/99 и 79/2001), во точката 2, во алинејата 2, по зборовите: "гувернерот на Народна банка на Македонија", се става запирка и се додаваат зборовите: "две возила на МАНУ", а зборот "МАНУ", се заменува со зборовите: "Универзитетот Св. Климент Охридски во Битола".

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-6987/1
11 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1766.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 41 од Законот за земјоделско земјиште ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗАРАДИ ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ "НАДГРАДБА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БЛАЦЕ"**

Член 1

Со оваа одлука се определува ослободување од плаќање на надоместок за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно земјиште на граничниот премин Блаце КО БЛАЦЕ, заради изградба на објект "Надградба на граничен премин Блаце".

Член 2

Оваа одлука претставува доказ дека плаќањето за трајна пренамена на земјиштето од член 1 од оваа одлука е извршено без платен надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7207/1
11 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1767.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА НА СТОКАТА НАБАВЕНА ОД СРЕДСТВАТА НА КРЕДИТОТ ОД ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРОЕКТОТ "АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА" ВО ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС И ШТИП

Член 1

Крајните корисници на кредитот од Владата на Република Португалија по Договорот за кредит за Проектот "Акциона програма за унапредување на општините и животната средина" во општините Велес и Штип ќе бидат ослободени од плаќање на царина за стоките набавени од средствата на кредитот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-7088/1
11 декември 2001 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1768.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 декември 2001 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| а) Моторни бензини | ден/лит. |
| - МБ - 86 | до 12,114 |
| - МБ - 98 | до 13,223 |
| - БМБ - 95 | до 13,389 |
| б) Дизел гориво | ден/лит. |
| - Д - 1 | до 14,050 |
| - Д - 2 | до 13,509 |
| в) Масло за горење | ден/лит. |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 15,052 |
| г) Мазут | до 9,893 ден/кг. |

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| а) Моторни бензини | ден/лит. |
| - МБ - 86 | до 47,00 |
| - МБ - 98 | до 48,00 |
| - БМБ - 95 | до 45,00 |
| б) Дизел гориво | ден/лит. |
| - Д - 1 | до 34,00 |
| - Д - 2 | до 33,50 |
| в) Масло за горење | ден/лит. |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 24,50 |
| г) Масло за горење (мазут) | до 10,755 ден/кг. |

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| а) Моторни бензини | ден/лит. |
| МБ - 86 | 24,982 |
| МБ - 98 | 24,713 |
| БМБ - 95 | 21,606 |
| б) Дизел гориво | ден/лит. |
| Д - 1 | 12,121 |
| Д - 2 | 12,242 |
| в) Масло за горење | ден/лит. |
| екстра лесно (ЕЛ) | 3,136 |
| г) Масло за горење (мазут) | 0,100 ден/кг. |

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| а) Моторни бензини | ден/лит. |
| - МБ - 86 | до 2,00 |
| - МБ - 98 | до 2,00 |
| - БМБ - 95 | до 2,00 |
| б) Дизел гориво | ден/лит. |
| - Д - 1 | до 2,00 |
| - Д - 2 | до 2,00 |
| в) Масло за горење | ден/лит. |
| - екстра лесно (ЕЛ) | до 2,00 |
| г) Масло за горење (мазут) | до 0,25 ден/кг. |

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 19.12.2001 година.

Бр. 23-7264/1
18 декември 2001 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
Зоран Крстевски, с.р.

1769.

Врз основа на член 110 од Законот за хартии од вредност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00 и 34/01), Комисијата за хартии од вредност на својата седница одржана на 10.12.2001 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Методија Атанасов со завршено Вишо деловно училиште, за извршен директор на брокерската куќа "САКСЕС БРОКЕРС" АД, со седиште во Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев Јасмин" бр. 50.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-993/6 Комисија за хартии од вредност
10 декември 2001 година Претседател,
Скопје **Никола Груевски, с.р.**

1770.

Врз основа на член 85, а во врска со член 32 од Законот за стандардизација ("Службен весник на РМ" бр. 23/95), министерот за економија донесе

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ (ХОМОЛОГАЦИЈА) НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛА, ОПРЕМАТА И ДЕЛОВИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВГРАДАТ И/ИЛИ ДА СЕ КОРИСТАТ НА ВОЗИЛАТА НА ТРКАЛАТА

1. Во Наредбата за изменување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркала ("Службен весник на РМ" бр. 95/2001), во точката 1 ставот 2 се менува и гласи:

"Од табелата, Правилникот ЕСЕ R 49/1 односно соодветно бараната Директива ЕЕС 91/52 ќе се применуваат за возилата од колоната 6, за категоријата M1 и N1 до 01.06.2002 година, Правилникот ЕСЕ 51/01 односно соодветната барана Директива ЕЕС 89/491 за возилата од колоната 6, само за категоријата M1 и N1, ќе се применуваат до 01.06.2002 година, а Правилникот ЕСЕ R 66/00 ќе се применува од 01.10.2002 година.

2. Службата за стандардизација и метрологија во согласност со Министерството за внатрешни работи, а по претходен технички извештај од овластена стручна организација за преглед на возила во постапката за хомологација, а со цел да се одбегнат техничките бариери во технолошкиот развој на земјата, може да издаде Документ за сообразност врз основа на непотполни документи за хомологација.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 12-7493 Министер,
11 декември 2001 година м-р **Бесник Фетаи, с.р.**
Скопје

1771.

Врз основа на член 10 став 2 и член 19 од Законот за регистрирање на готовински плаќања ("Службен весник на РМ" бр. 31/2001), министерот за финансии, донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОКУМЕНТ КАСОВА СМЕТКА ЗА СТОРНА ТРАНСАКЦИЈА И ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИМААТ ФИСКАЛНИТЕ АПАРАТИ И ИНТЕГРИРАНИОТ АВТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2001 и 57/2001), во член 23 став 3

точката на крајот од реченицата се заменува со: "запирка" и се додаваат зборовите: "како и модем (приклучок) за поврзување на обична и ISDN линија која треба да овозможува X 25 комуникација преку D-каналот".

Член 2

Во членот 26 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:
"Читачот на платежна картичка работи по протокол SPDH."

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 14-24335/1
10 декември 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

1772.

Врз основа на член 4-д, став 4 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000, 11/2001 и 93/01), министерот за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со ова упатство се уредува начинот на водење Регистарот на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија (во натамошниот текст: Регистар на буџетски корисници).

2. Заради запишување на корисниците и единките корисници (во натамошниот текст: буџетски корисници) во овој регистар, потребно е буџетскиот корисник, до Министерството за финансии-Сектор трезор, да ја достави следната документација:

- писмено барање за запишување во Регистарот на буџетски корисници;
- пополнет Образец РКБ (даден во прилог на ова упатство);

- извод од регистрација во Регистарот на надлежен суд;

- решение за распоредување на буџетскиот корисник според претежната дејност, согласно со националната класификација на дејностите од Државниот завод за статистика, доколку истото е пропишано со одреден законски акт (оригинал или заверено кај нотар);

- потврда од Управата за јавни приходи за Единствен даночен број.

3. Во Регистарот на буџетските корисници се внесуваат податоците за буџетските корисници и се евидентираат сметките на буџетските корисници.

4. Од документацијата на буџетскиот корисник, во Регистарот на буџетските корисници, се внесуваат следните податоци:

- раздел,
- назив на буџетскиот корисник,
- улица и број,
- населено место (назив и матичен број),
- општина (назив и матичен број),
- матичен број од единствениот регистар,
- шифра на дејност,
- даночен број,
- број на телефон,
- број на телефакс,
- E-mail адреса,
- име и презиме на раководното лице,
- единствен матичен број на раководното лице,
- податок за означување на корисник / единка корисник.

5. Со запишувањето на буџетските корисници во Регистарот на буџетски корисници, се доделува регистарски број, кој е единствен и не може да се менува.

6. Промените и дополнувањата на податоците кои ќе настанат по првото запишување во Регистарот на буџетските корисници, се внесуваат по хронолошки ред.

Документацијата за настанатите статусни и други промени, буџетските корисници ја доставуваат до Министерството за финансии - Сектор за трезор, најдоцна 10 дена од денот на настанатата промена.

Буџетскиот корисник кој престанал да биде буџетски корисник, се брише од Регистарот на буџетски корисници.

7. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2002 година.

Бр. 12/1-24460/1
11 декември 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

| ОБРАЗЕЦ РКБ | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ЗА УПИС НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ ВО РЕГИСТАРОТ НА КОРИСНИЦИ И ЕДИНКИ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | |
| 1. РКБ: | <input type="text"/> (овај податок го пополнува Министерството за финансии) |
| 2. Раздел | <input type="text"/> |
| 3. Назив на буџетски корисник/единка корисник на средства од Буџетот на РМ | <hr/> <hr/> <hr/> |
| 4. Улица и број | <hr/> <hr/> |
| 5. Населено место | <hr/> |
| 6. Општина | <hr/> |
| 7. Број на телефон | <hr/> |
| 8. Број на телефакс | <hr/> |
| 9. E-mail адреса | <hr/> |
| 10. Име и презиме на раководното лице на органот/ институцијата | <hr/> |
| 11. Единствен матичен број на раководното лице | <hr/> |
| 12. Корисник на буџет / единка корисник | <input type="checkbox"/> |
| Датум на поднесување: | Потпис на раководното лице и М.П. |
| <hr/> | <hr/> |

*Формуларот и другата документација потребно е да бидат на македонски јазик со кирилично писмо.

1773.

Врз основа на член 4-г, став 2 од Законот за буџетите ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/2001 и 93/01), министерот за финансии донесува

**УПАТСТВО
ЗА НАЧИНОТ НА ОТВОРАЊЕ И ЗАТВОРАЊЕ
НА СМЕТКИ НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ
КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ ВО
ГЛАВНАТА КНИГА НА ТРЕЗОРОТ**

1. Со ова упатство се пропишува начинот на отворање и затворање на сметките на корисниците и единките корисници (во натамошниот текст: буџетски корисници) во главната книга на трезорот.

2. Во главната книга на трезорот се отвораат следните сметки:

- сметки за редовно работење (637 и 603),
- посебни сметки (631, 785, 786, 787 и 788).

Сметките за редовно работење се сметки преку кои се извршуваат трошоците од редовниот буџет на буџетските корисници.

Посебните сметки се сметки на кои се уплатуваат следниве приходи на буџетските корисници:

- 1) 631 - приходи остварени од услуги на буџетските корисници,
- 2) 785 - приходи од донации,
- 3) 786 - приходи од кредити,
- 4) 787 - приходи од самофинансирачки активности,
- 5) 788 - приходи од самофинансирачки активности остварени од институции од областа на високото образование.

Буџетскиот корисник може да има повеќе посебни сметки од ист тип.

3. Сметките во главната книга на трезорот се отвораат врз основа на писмено барање од буџетскиот корисник, до Министерството за финансии. Со барањето буџетскиот корисник ја приложува следнава документација:

- пополнет Образец ОС за отворање на сметка за буџетските корисници (даден во прилог на ова упатство);

- пријава на овластени лица (картон на депонирани потписи) за располагање со средствата на сметките со потпис и печат, со кои ќе се заверуваат барањата за плаќање;

- заверена копија од договор или друг соодветен акт за донација, односно проектен кредит, доколку се работи за сметка за донација, односно кредит и

- друга документација по барање на Министерството за финансии.

4. Затворањето на сметките на буџетските корисници се врши по барање на буџетскиот корисник или по службена должност во случај кога органот, односно институцијата го губи статусот на буџетски корисник.

Затворањето на посебните сметки на буџетските корисници за донации и кредити се врши по барање на буџетскиот корисник или по службена должност, доколку средствата од донацијата, односно кредитот се во целост искористени.

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 01.01.2002 година.

Бр. 12/1-24460/1
11 декември 2001 година
Скопје

Министер,
Никола Груевски, с.р.

| ОБРАЗЕЦ ОС | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗА ОТВОРАЊЕ НА СМЕТКА НА КОРИСНИЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА | |
| 1. Раздел: | <input type="text"/> |
| 2. РКБ: | <input type="text"/> |
| 3. Назив на буџетски корисник/единка корисник на средства од Буџетот на РМ | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| 4. Тип на сметка: | <ul style="list-style-type: none"> a) 637 - за буџетски корисник (права линија) б) 603 - за единка корисник (втора линија) в) 631 г) 785 д) 786 е) 787 ж) 788 |
| 5. Опис на изворот на финансирање (на грантот, донацијата, кредитот, самофинансирачката активност) | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Датум на поднесување: | Потпис на раководното лице и М.П. |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |

* Прилог на овој образец е картон на депонирани потписи од сите овластени потписници на сметката

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред овој суд во тек е постапка по основ утврдување право на сопственост враќање на владение, по тужбата на тужителката Аџер Јашари од с. Студеничани против тужениот Рамадан Фетах од с. Батинци, сега со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Рамадан Фетах од с. Батинци со непознато место на живеење во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје, или во тој рок да достави своја адреса, или престојувалиште, или да назначи свој полномошник.

Доколку тужениот Рамадан Фетах не се јави во рок од 30 дена, неговите интереси во постапката ќе ги штити привремениот застапник поставен од Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општината на Град Скопје, се додека тужениот лично или негов полномошник не ќе се појават во судот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П. бр. 376/01. (30960)

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред Основниот суд во Винаца, во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителката Лидија Марковска од Винаца, ул. "Јане Сандански" бр. 9, застапувана од адвокатот Јордан Глигоров од Кочани, против тужениот Белмондо Марковски ул. "Јане Сандански" бр. 9, Винаца, сега на привремена работа и престој во СР Германија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот да се јави во судот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да достави точна адреса, или да постави свој полномошник кој ќе го застапува во текот на постапката. Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник стручниот соработник во Основниот суд во Винаца, Славе Стефанов, кој ќе ги штити неговите права и интересите во постапката до неговото јавување во судот.

Од Основниот суд во Винаца, П. бр. 423/01. (31099)

ОСНОВЕН СУД ВО КРАТОВО

Пред Основниот суд во Кратово, се води парнична постапка за исплата на долг, вредност на спорот 340.576,00 денари, по тужбата на тужителот Јаневски Ацо од Пробиштип, против тужениот Ивановски Методи од Кратово, со непозната адреса во СР Германија.

На тужениот за привремен застапник се назначува Кирчо Иванов адвокатот од Штип, кој ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужениот или неговиот полномошник не се јави пред судот за да ги застапува неговите интереси.

Од Основниот суд во Кратово, П. бр. 136/01. (31140)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд се води вонпарнична постапка за физичка делба по предолг на предлагачката Величковиќ Марија од Куманово, против противникот Мемети Ридван од Куманово, со непозната адреса на живеење.

Се повикува противникот Мемети Ридван во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави во судот, да достави своја адреса или назначи полномошник, а доколку во овој рок не го извести судот за точната адреса на противникот судот му поставува времен застапник и тоа Момчило Доцевски, адвокат од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, ВПП. бр. 134/90. (31279)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка поради регрес по тужбата на тужителот АД за осигурување "ВАРДАР" од Скопје, против тужениот Ферати Беќим од с. Пирок, Тетово, а сега со непозната адреса во Република Хрватска.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса во Р. Хрватска, за истиот да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ", во рок од 15 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или одреди свој полномошник, а по протекот на овој рок, на истиот ќе му биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 676/01. (31092)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Емини Даим од Тетово, ул. "Б. Тоска" бр. 136, против тужениот Келменди Усен Шабан од с. Балице, Косово сега со непозната адреса, вредност на спорот 10.000,00 денари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да се јави пред судот, ја посочи неговата адреса или пак одреди негов полномошник кој ќе го застапува пред судот во постапка по овој предмет.

Во спротивно, по протекот на овој рок, судот од ЦСР - Тетово ќе бара поставување на времен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси до правосилно завршување на постапката по предметот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 814/01. (31093)

ОСНОВЕН СУД ВО ШТИП

При Основниот суд во Штип, е поведена постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Дагистан Мемедов од Штип, на привремена работа во Холандија, против тужената Зејнеп Мемедова од Штип, на привремена работа во Холандија, сега со непозната адреса во Холандија.

Се повикува тужената Зејнеп Мемедова од Штип, сега на привремена работа во Холандија со непозната адреса, да се јави во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" и за себе да достави точна адреса, или назначи свој полномошник, во спротивно ќе и биде назначен привремен застапник, што ќе се грижи за нејзините права и интереси до нејзиното појавување или на нејзиниот полномошник.

Од Основниот суд во Штип, П. бр. 647/01. (31091)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.Трег. бр. 1081/2001 од 17.10.2001 година, во регистарска влошка бр. 010795, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружници, управителот и конверзија на Друштвото за трговија на големо и мало БАЛИС експорт-импорт Андониос Балис и др. ДОО Битола, ул. "Маршал Тито" бб.

Се врши промена на основачот на фирмата преку истапување на постоечките содружници Андониос Балис, Николаос Пецас, Галинос Лаутарис, Заварас Константин и ПАЛМОС А.Е. и пристапување на Трговското друштво за производство, промет и услуги ВЕРОПОЛУС ДООЕЛ Скопје, ул. "Јане Сандански" б.б. со пренесување на уделот.

Основната главница останува непроменета. Наместо досегашниот управител Костадинос Тосунидис кој се брише, се наменува лицето Костантинос Теодосијадис.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 1081/2001. (27609)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3314/2001, од 19.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042521?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, услуги и производство ШИЈАК експорт-импорт ДООЕЛ Неготино ул. "Борис Кидрич" бр. 4.

Се врши основање на Друштво за трговија, услуги и производство ШИЈАК експорт-импорт ДООЕЛ. Седиштето на друштвото е на ул. "Борис Кидрич" бр. 4, Неготино. Основач на друштвото е Верка Шијакова од Неготино, со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 125/11. Основачкиот влог на друштвото е во вкупна вредност од 156.900,00 денари или 2.600,00 ЕУР.

Управител на друштвото е лицето Павлинка Јурдана од Неготино, со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 123/17, која е овластена да го застапува друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет без ограничувања.

Друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во внатрешниот и надворешниот трговски промет одговара со целиот свој имот. Основачот не одговара за обврските на друштвото.

Друштвото во внатрешниот промет ќе ги обавува следните дејности: 01.1, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/2, 01.2, 01.21, 15.9, 15.91, 15.92, 15.93, 25.24, 26.12, 26.15, 50.10, 50.30, 51.1, 51.19, 51.3, 51.4, 51.18, 51.70, 52.12, 52.32, 52.33, 52.48, 52.61, 52.63, 60.22, 60.24, 70.11, 74.84, 85.12, 85.13, 85.32, 85.32/2. Во надворешнотрговскиот промет друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки, реекспорт, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3314/2001. (27290)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6156/00, од 17.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02038212?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар улесот на Трговец поединец трафика ВИДРА ТП Виолета Миле Ристовска ул. "Рузвелтова" бр. 2, Скопје.

Дејности: 52.24, 52.26, 52.25, 52.33, 52.47.

За обврските во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Виолета Ристовска - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6156/2000. (27291)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3397/2001, од 16.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042604?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ТС-ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 51/2-6.

Дејности: 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 93.05, 65.12/3, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.31, 63.30, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 74.14, 74.20/3, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 63.40, 74.84. надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги,

компензациони работи, реекспорт, туристички услуги, изведување на инвестициони работи во странство, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Содружник: Тодорче Симонов. Лице овластено за застапување и посредување на друштвото во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тодорче Симонов - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3397/2001. (27292)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3483/2001, од 16.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042690?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ФПИ ДОО Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 5/4-14.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.12, 74.13, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, туристичко агенциски услуги, консигнација, меѓународен превоз на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Иванов Андреј - управител без ограничување. Основачи на друштвото се: Иванов Андреј од Скопје и Науман Ернст Артур Томи од Шведска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3483/2001. (27293)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3651/2001, од 29.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042858?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги ДЕЛФИН-ММ ДОО увоз-извоз ул. "Лука Геров" бр. 50/3-13.

Друштво за трговија и услуги ДЕЛФИН-ММ ДОО увоз-извоз Скопје ул. "Лука Геров" бр. 50/3-13. Сократен назив на фирмата гласи: ДЕЛФИН-ММ ДОО увоз-извоз Скопје. Седиште на друштвото е во Скопје на ул. "Лука Геров" бр. 50/3-13.

Друштвото ќе ги обавува следните дејности во внатрешното работење: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57; откуп на сива кожа, сточарски и земјоделски производи, зеленчук, овошје, добиток, живина, јагниња, волна, јајца, печурки, полжави,

желки, водоземци, лековити билки, шумски плодови, стара хартија, индустриски отпадоци и друго, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 72.20, 72.30, 72.60, 74.84. Во надворешно-трговското работење друштвото ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, угостителски и туристички услуги, комисиони работи, консигнациони работи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет на стоки и услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Управител на друштвото ќе биде: Никола Михајловски без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3651/2001. (27294)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3563/2001, од 24.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042770?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија и услуги СТЕФИП увоз-извоз ДООЕЛ ул. "Стојан Арсов" бр. 13 А Куманово.

Се врши основање на Друштво за трговија и услуги СТЕФИП увоз-извоз ДООЕЛ Куманово.

Дејности: 45.31, 45.32, 45.42, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.14, 51.15, 51.16, 51.18, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.61, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 71.10, 74.82, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и Србија, реекспорт, застапување на странски правни и физички лица, сервис одржување на увезените стоки, консигнација, соработка со домашни и странски кооперант и производители, меѓународен превоз на стоки и патници.

Единствен содружник и управител: Перица Крстевски од Куманово.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3563/2001. (27295)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3552/2001, од 22.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042759?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, услуги, туризам и транспорт МЕРИГОНА ДОО експорт-импорт ул. "Иво Лола Рибар" бр. 72б лок.1, Скопје.

Дејност: 15.51, 15.52, 15.81/1, 15.81/2, 18.10, 18.22, 18.23, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 45.21/1, 45.21/2, 42.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.30/1, 60.21, 60.22, 60.23, 60.30, 60.24, 63.11, 63.30,

63.40, 65.12/3, 65.21, 65.23, 70.11, 70.12, 70.31, 71.10, 71.21, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84. Надворешна трговија: надворешна трговија со прехранбени артикли, надворешна трговија со непрехранбени артикли, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт на стоки и патници во друмскиот сообраќај, застапување на странски правни и физички лица, консигнациона продажба, реекспорт-експорт, шпедиција, туристички работи во странство, малограничен промет со Грција, Бугарија, СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Весна Стојановска ул. "Анкарска" бр. 31/20 Скопје, управител со неограничени овластувања. Основачи: Весна Стојановска ул. "Анкарска" бр. 31/20, Скопје и Даница Николова ул. "Козле 1" бр. 28, Скопје. Седиште: ул. "Иво Лола Рибар" бр. 72 б лок.1, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3552/2001. (27296)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3485/2001, од 17.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042692?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за трговија, промет и услуги МИАТО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ибе Паликуќа" бр. 31.

Основач: Трипунов Тони од Скопје, ул. "Ибе Паликуќа" бр. 31. Друштвото е основано со Изјава за ДООЕЛ на 30.09.2001 година согласно ЗТД.

Дејности: 20.30, 20.40, 22.22, 22.23, 25.12, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12, 65.12/3, 74.40, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, застапување на странски фирми, реекспорт, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Трипунов Тони од Скопје, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3485/2001. (27297)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 624/2001, од 08.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039874?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП - Авто-такси СААН ТП Борис Јован Петровски ул. "Ф. Рузвелт" бр. 72/22, Скопје.

Основач: Борис Петровски од Скопје, ул. "Ф. Рузвелт" бр. 72/22.

Дејности: 60.21, 60.22, 60.23, 60.24.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целокупниот свој имот. Борис Петровски, управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 624/2001. (27298)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3474/2001, од 19.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042681?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ПАЛЛ ДОО експорт-импорт бул. "Јане Сандански" бр. 60 б/3-5, Скопје.

Содружници во друштвото се: Полику Саит од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 25/1-24, Балкан Бариш од Истанбул и Гурел Ахмет Ирфан од Истанбул Турција.

Седиштето на друштвото е во Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 60 б/3-5.

Дејности: 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 21.12, 21.22, 21.24, 1.21, 1.24, 51.25, 51.35, 51.31, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 52.11, 63.40, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.50, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 74.40, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација.

Во правниот промет друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за преземените обврски одговара со целокупниот свој имот. Балкан Бариш е управител на друштвото со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3474/2001. (27299)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3633/2001, од 24.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042840?-8-10-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за сценско културни дејности КЛС ДООЕЛ Скопје ул. "Димитрие Туцовиќ" бр. 12/10.

Дејности: 22.14, 22.31, 51.43, 51.47, 51.65, 51.70, 52.45, 52.46, 52.48, 52.50, 60.24, 63.12, 63.40, 71.34, 74.13, 74.14, 74.40, 74.84, 92.31/1, 92.31/2, 92.32. Надворешна трговија: надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, продажба на стоки од консигнациони склади, застапување и посредување во внатрешнотрговскиот промет, застапување на странски правни и физички лица, малограничен промет со соседните земји, меѓународен транспорт на стоки.

Единствен содружник на друштвото: Перо Георгиевски од Скопје.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување и претставување на друштвото во внатрешниот и надворешниот промет со трети лица е Бошко Мангаровски од Скопје, управител со ограничени овластувања на износ до 10.000,00 денари, а над тој износ со претходна согласност од содружникот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3633/2001. (27300)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3547/2001, од 22.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042754?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги НИНОЉУБ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар ул. "Питарница" бр. 1/1.

Седиште: Гостивар ул. "Питарница" бр. 1/1. Основач: Илија Нанков од Гостивар ул. "Питарница" бр. 1/1.

Дејности: 01.11/3, 01.23, 01.25, 01.12/1, 02.01, 02.02, 14.40, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.33, 15.42, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 25.24, 26.82, 50.10, 51.11, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 51.36, 51.37, 51.39, 51.45, 51.57, 51.61, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/3, 52.44/4, 52.63, 52.46, 52.48, 52.50, 52.72/1,

52.72/2, 52.62, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.14, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација. Неограничени овластувања, целосна одговорност. Илија Нанков - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3547/2001. (27301)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3561/2001, од 23.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042768?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, трговија и услуги ФУНГИС ДООЕЛ ул. "Разловечко востание" бр. 2 а 1/9, Скопје.

Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со целиот свој имот. Благоја Дрнков - управител без ограничувања.

Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување на странски фирми, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги.

Дејности во внатрешнотрговскиот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.41/3, 01.42, 15.33, 15.88, 15.89, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.21, 63.23, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.32, 71.21, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.05.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3561/2001. (27302)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 337/2001, од 15.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-70062-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватна здравствена организација-ординација по општа стоматологија "Д-р Илија Караманов" Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 28.

Назив: Приватна здравствена организација-ординација по општа стоматологија "Д-р Илија Караманов" Скопје, ул. "Димо Хаџи Димов" бр. 28.

Основач: Илија Караманов од Струмица, ул. "Тодор Чучков" бр. 36.

Дејност: 85.12 - медицинска пракса-ординација по општа стоматологија.

Во правниот промет со трети лица ординацијата истапува во свое име и за своја сметка. Целосна одговорност. Илија Караманов - директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 337/2001. (27303)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3589/2001, од 22.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042796?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за

производство, услуги и трговија МОБИ ХАУС експорт-импорт ДООЕЛ Скопје, ул."Битпазарска" бр. 56 а, Скопје.

Дејности: 17.51, 17.52, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 25.21, 25.24, 26.30, 26.22, 27.21, 27.22, 28.11, 28.12, 28.61, 28.62, 28.63, 36.63, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.25, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.20, 50.30, 50.30/2, 50.30/3, 51.11, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.46, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 63.11, 63.12, 60.24, 70.31, 71.10, 71.33, 72.10, 72.20, 72.50, 72.60, 74.12, 74.20, 74.20/3, 74.82, 74.83, 74.84, 63.30, 63.40, 92.34, 93.05, 65.12/3, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, консигнација, комисиона продажба и меѓународен транспорт на стоки и патници.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските преземени во правниот промет друштвото одговара со целокупниот свој имот. Овластено лице за застапување: Сенад Цамовиќ - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3589/2001. (27304)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3448/2001, од 17.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042655?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство и услуги ПАЈО-2001 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово ул. "О. Революција" бр. 19/2-12.

Основач: Савиќ Слаѓан од Куманово с. Горно Којнаре.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.61, 15.98/2, 18.21, 18.22, 18.23, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.31, 51.33, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.53, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 74.12, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународни агенциски работи во туризмот, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Слаѓан Савиќ - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3448/2001. (27305)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3593/2001, од 22.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042800?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги КА-СЕЛНАЦ Тихомир ДООЕЛ увоз-извоз с. Старо Нагоричане - Старо Нагоричане.

Основач: Тихомир Николиќ од с. Старо Нагоричане.

Дејности: 01.11, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.11, 15.12, 15.13, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81,

20.40, 20.51, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 27.42, 28.11, 28.12, 28.40, 28.51, 28.52, 28.62, 28.63, 28.75, 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.17, 51.22, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.32, 72.30, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување во областа на прометот со стоки и услуги, застапување на странски лица, консигнациона и комисиона продажба, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реекспорт, преземање на градежни работи во странство, туристички и угостителски услуги во странство, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за сторените обврски одговара со сите свои средства. Застапување: Николиќ Тихомир - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3593/2001. (27306)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3077/2001, од 02.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042284?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за производство, промет и инженеринг КАРБОМАК ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Огнен Прица" бр. 3.

Назив на друштвото: Друштво за производство, промет и инженеринг КАРБОМАК ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Огнен Прица" бр. 3. Скратен назив: КАРБОМАК ДОО експорт-импорт Скопје. Назив на латиница: Друштво за proizvodstvo, promet i inženering KARBOMAK DOO eksport-import Skopje. Назив за странство: KARBOMAK DOO L.t.d. Skopje.

Основачи: 1. Димитров Блашко - Скопје, ул. "Скопска" бр. 15/2-8; 2. Ивановски Јован - Скопје, ул. "Волгоградска" бр. 5/25; 3. Влачо Мирослав - Скопје, ул. "Коста Новаковиќ" бр. 71/1-43; 4. Глигоров Викенти - Скопје, ул. "Горе Горевски" бр. 65 а; 5. Димитровски Димитар - Скопје, ул. "Социјалистичка Зора" бр. 80/2-10; 6. Гурчилов Митко - Скопје, ул. "Салвадор Аљенде" бр. 6; 7. Ивановски Марјан - Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 1/39.

Дејности во внатрешниот промет: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.23, 01.24, 01.25, 02.01, 02.02, 11.20, 13.10, 13.20/1, 13.20/2, 13.20/3, 14.11, 14.12, 14.13, 14.21, 14.22, 14.30, 14.50, 15.11, 15.31, 15.32, 15.33, 15.51, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.23, 21.25, 22.12, 22.13, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 25.12, 25.13, 25.21, 26.63, 26.81, 56.82/2, 26.21, 26.25, 26.70, 27.51, 27.52, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.40, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.75, 29.12, 29.21, 29.22, 29.23, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48,

52.50, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 72.10, 72.20, 72.30, 71.3, 71.33, 71.34, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 92.62, 92.72, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05. Дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, комисиона продажба, продажба на странски стоки од консигнациони склади, изведување завршни и занаетчиски работи во странство, услуги во меѓународниот туризам, инженеринг.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Овластено лице за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет Глигоров Викенти - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3077/2001. (27307)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3230/2001, од 28.09.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042437?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЈУЛИЈА-Т Јулијана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Малешевска" бр. 1/17.

Дејности во внатрешниот промет се: 15.32, 15.51, 15.81, 15.85, 15.86, 15.98, 17.11, 17.15, 17.21, 17.22, 17.24, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 19.30, 24.52, 36.22, 36.63, 50.10, 50.20, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.55, 51.63, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.74, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.22, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.40, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.34, 93.01, 93.02, 93.05. Дејности во надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународна шпедиција, реекспорт, консигнација, продажба на стоки во слободни царински продавници, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција, Југославија и др. земји.

Основач на друштвото е Јулијана Ристовска од Скопје, која воедно е и управител на друштвото во внатрешен и надворешен промет, без ограничувања. Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3230/2001. (27308)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3439/2001, од 22.10.2001 година, во регистарската влошка бр. 02042646?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, туризам и услуги ВИДЕОДЕЛТА ДООЕЛ Скопје ул. "Партизански одреди" бр. 70-6 лок. 22.

Дејности: 22.14, 22.22, 22.31, 22.32, 22.33, 50.10, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.35, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27,

52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 55.11, 55.12, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 70.30/1, 71.10, 74.84. Надворешнотрговско работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Катица Пргова - Велковска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3439/2001. (27309)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1094 се запишува здружението на граѓани Здружение на воздухопловно-техничкиот персонал во Системот на контрола на летање на Република Македонија, со седиште во Скопје, на аеродромот Петровец - Скопје во работните простории на Системот на контрола на летање.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател г-дин Љубе Стаменковски.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на грижа за развојот на воздухопловно-техничката служба од стручен и технички аспект со цел за максимална безбедност на воздушната пловидба во Република Македонија, да предлага и соработува при набавка на нови средства и уреди за безбедност на воздухопловството како и да соработува со други здруженија од Р. Македонија, со меѓународни здруженија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.09.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 137/01. (30334)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1137 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани ЕВРО-АТЛАНТСКИ КЛУБ НА МАКЕДОНИЈА, со скратено име АТА Македонија, со седиште во Скопје, на ул. "Маршал Тито" бр. 22-1/15.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на промоција на евро-атлантската идеја во Република Македонија, задоволување на поединечните и заедничките интереси преку размена на сознанија и искуства за евро-атлантските цели и вредности, соработка со соодветните клубови од државите во Европа и светот како и размена на искуства и сознанија за практично дејствување и влијание на АТА клубовите во оформувањето на јавното мислење.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г.бр. 133/01. (30335)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 950 се запишува здружението на граѓани Друштво за одводнување и наводнување на Република Македонија, со седиште во Скопје, на ул. "Даме Груев" бр. 14-а.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на афирмација и унапредување на научните и стручните достигнувања кои се однесуваат на одводнувањето, наводнувањето и заштитата од поплави и други активности во водостопанството и водоснабдувањето

важни за развојот на стопанските активности на Република Македонија, организирање на научни и стручни советувања и семинари како и соработка со домашни и меѓународни стручни организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 20.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр. 1010/00. (30336)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1054 се запишува здружението на граѓани Хокејарски клуб "ФАВОРИТ - КИКО" - Скопје, со седиште во Скопје, на бул. "Кочо Рацин" бр. 30/17.

- Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Мирче Јаневски.

2. Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на развој на хокејот, брзо лизгање и уметничко лизгање во градот Скопје и Република Македонија, организира школување и усовршување на стручни кадри на Клубот преку школи, курсеви, семинари и предавања, организирање и учество на системот на натпреварување во лига за хокеј, брзо лизгање и уметничко лизгање како и соработка со други здруженија, претпријатија, сојузи, заедници и организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 25.06.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 56/01. (30337)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1029 се запишува здружението на граѓани Хокејарски клуб "ЦД КЛУБ МАКИ" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Пазар Личеновски" бр. 31-б - лизгалиште ЦД Клуб Маки.

Лице кое е овластено да го застапува здружението е неговиот претседател Владимир Начевски од Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на учество во утврдувањето на основната заедничка политика за развој на хокејот, брзо лизгање и уметничко лизгање во градот Скопје и Р. Македонија, поттикнување, омасовување и развој на хокејот, брзо лизгање и уметничкото лизгање, организирање и учество на семинари и советувања, се грижи за здравствена заштита на играчите, учество во системот на натпреварување во лига за хокеј, брзо лизгање и уметничко лизгање како и соработка со другите здруженија, претпријатија, сојузи, заедници и организации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 16.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 57/01. (30338)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под I.З.Г.бр. 402/99 од 20.11.2001 година се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Македонско археолошко научно друштво, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 12.02.1986 се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 1140 се запишува здружението на граѓани Македонско археолошко научно друштво, со седиште во Скопје, на ул. "Курчинска" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, I.З.Г.бр. 402/99. (30339)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1138 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани "БАМБИ", од Скопје, со седиште во Скопје на ул. "11 Октомври" бр. 2.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на подобрување на условите во кои децата растат, се развиваат, се едуцираат и се оформуваат како здрави и на општеството и на државата корисни личности, оспособување за здраво и нормално детство на децата од кризните региони во државата, на деца без родители и родителска грижа, на деца хендикепирани, и на деца кои се жртви на насилство во семејството и надвор од него, организирање на мировни хепенинзи, организирање семинари, курсеви, трибини, грижа на стари изнемоштени лица како и пружање помош на семејства кои на разни начини се третираат како настрадали семејства.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 13.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.З.Г.бр. 186/01. (30340)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1117 се запишува здружението на граѓани Кугларски клуб "18 Август" - Скопје, со седиште во Скопје, на ул. "Дом на АРМ" - Скопје.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на омасовување и развој на кугларскиот спорт, вклучување на работните луѓе и граѓаните а особено на младината во спортската и спортскорекреативната активност во кугларскиот спорт, учество на државни и меѓународни натпревари како и соработка со своите асоцијации, сродни клубови и други клубови и асоцијации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 10.10.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 664/99. (30341)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1134 се запишува здружението на граѓани Центар за Менаџмент на Конфликти, со скратено име ЦМК, со седиште во Скопје, на ул. "Радика" бр. 1-3/10.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на придонес кон градење мир и стабилна демократска заедница на сите граѓани, заснована врз принципите на владеењето на правото и социјалната благосостојба, преку промовирање на вредностите на демократијата, човекови права, толеранција, интеркултурализам, мир и мирно решавање на конфликти, организирање курсеви, семинари, работилници, предавања, културни и спортски манифестации како и обезбедување и размена на информации.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 08.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г.бр. 142/01. (30342)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. З.Г. бр. 360/99 од 01.10.1999 година, се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани Фудбалски сојуз на Македонија, со скратено име ФСМ, со седиште во Скопје, со својство на правно лице од 02.12.1984 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под Рег. бр. 482 се запишува здружението на граѓани Фудбалски сојуз на Македонија, со скратено име ФСМ, со седиште во Скопје, на ул. "8-ма Ударна Бригада" бр. 31-а, кое го застапуваат г-дин Ламбе Арнаудов - претседател на сојузот, г-дин Михаил Пановски - потпретседател на сојузот и г-дин Илија Атанасовски - генерален секретар на сојузот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г.бр. 360/99. (30343)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1132 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за обнова на стари цркви и манастири и за градење на нови цркви и манастири на Република Македонија, со седиште во Скопје, во Црквата "Свети Атанасие" Горче Петров.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на обнова на цркви и манастири на Република Македонија и изградба на цркви и манастири на Р. Македонија во соработка со Македонската православна црква како и соработка со слични здруженија во правецот за обнова на стари цркви и манастири и изградба на нови цркви и манастири на Република Македонија.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 07.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, IV.З.Г.бр. 145/01. (30344)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. бр. 1144 се запишува здружението на граѓани Здружение на сопственици на деловен простор ДТЦ "ПАЛАТА - КУЗМАН" Скопје, од Скопје со седиште во Скопје, на ул. "Митрополит Теодосиј Гологанов" бр. 28.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување и развивање на работењето на деловниот објект, ги помага, претставува и заштитува интересите на своите членови, контактира со надлежни органи и институции за остварување на законските права и обврски како и остварува контакти за одржување на хигиената во деловниот објект и неговата околина.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 27.11.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, II.З.Г.бр. 198/01. (30345)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I Л. бр. 167/01 од 05.11.2001 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет и услуги "ПРОТУС" ЦО Куманово, ул. "11-ти Ноември" бр. 105, со жиро сметка 40900-601-6163.

За ликвидатор се определува лицето Ѓорѓевиќ Предраг од Куманово, ул. "11-ти Ноември" бр. 105.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (31265)

Ликвидаторот Олга Димовска од Скопје, ул. "Н. Вукмировиќ" бр. 11 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 2201/01 објавува дека Друштвото за трговија и услуги "ВИДЕО ЛУКС" М. Божидар и други ДОО увоз - извоз со жиро сметка 40100-601-462474 отворена при ЗПП Филијала, Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (31269)

Ликвидаторот Гордана Стефановска од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 20/29 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3676/01 објавува дека Друштвото за транспорт, производство, услуги и трговија БЕКИРИ ТРАНС Ферит ДООЕЛ експорт - импортер с. Требиште, Ростуште со жиро сметка 41510-601-47324 отворена при ЗПП - Филијала, Гостивар е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази.

Од ликвидаторот. (31270)

Ликвидаторот Петрулева Весела од Велес, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 02033334?-8-01-000, објавува дека друштвото за транспорт и трговија БСС СЕЗГИН СЕЗГИН ДООЕЛ с. Мелница општина Чашка, со жиро сметка 41600-601-75320 отворена при ЗПП Филијала, Велес е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази.

Од ликвидаторот. (31271)

Ликвидаторот Зоре Дамчески од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3483/01 објавува дека Друштвото за производство и услуги "МЕТАЛЕЛЕКТРО" СЗ ДОО увоз - извоз ул. "Тодор Чангов" бр. 17/29 Скопје, со жиро сметка 40100-601-465321 отворена при ЗПП - Филијала, Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (31367)

Ликвидаторот Мирко Петревски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 58/4 тел. 454-808, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 3543/01 објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги БУМБАР - ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје, со жиро сметка 40110-601-469839 отворена при ЗПП - Филијала, Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 90 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (31374)

Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 14 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1891/01 објавува дека Друштвото за производство, услуги и промет на големо и мало "ДАКА ПРОМ" Аиша и други ДОО увоз - извоз Скопје, ул. "Чаирска" бр. 89, со жиро сметка 40100-601-57593 отворена при ЗПП - Филијала, Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази.

Од ликвидаторот. (31375)

Ликвидаторот Благојка Сидоска од Скопје, ул. "Бриселска" бр. 14 запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. Трег. бр. 1983/01 објавува дека Друштвото за производство, транспорт и промет на големо и мало ЕФЕСТ Исмет ДООЕЛ увоз - извоз Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 5/1-12, со жиро сметка 40100-601-227919 отворена при ЗПП Филијала - Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази.

Од ликвидаторот. (31376)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела к.п. бр. 719-3-7 нива од 2 класа на м.в. "Тупановец" во површина од 4934 м² заведена во П.Л. бр. 119 за К.О. Врпчиште сопственост на Стрезоски Марко Велимир од с. Врпчиште за купопродажна цена од 260.000,00 (двестотини шеесет илјади денари).

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување, (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфиќар Сејфулаи од Гостивар, кеј "Братство" бр. 5-А. (30471)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште во КО Црнобуки заведено во ПЛ бр. 328, КП број 3085 м. викано "Шерорница" нива класа 2 со површина од 5047 м.кв., сопственост на Темелковски Илија и Темелковски Димитрија од Битола.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до продавачот Темелковски Илија од Битола, ул. "Карпош", зграда 5-6/17. (30472)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП. 4801, план 14, скица 76, м.в. "Чаир", класа 3 со површина од 3613 м², сопственост на по 1/4 идеален дел на Чучанов Илија, Стојковска Марика, Чучанов Димитар и Зафирова Милица од Гевгелија за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (30473)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП.2199, план 9, скица 34, м.в. "Сливката", класа 3 со површина од 205 м², во КО Гавато, сопственост на Манев Атанас од Гавато за цена од 3.150,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство. Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (30474)

Се продава земјоделско земјиште построено на КП бр. 3623/2, план 12, на место викано "Веле Поле", нива шестта класа, со вкупна површина од 821 м², во К.О. Кучково, сопственост на Атанас Трпковски од Скопје, според П.Л. бр. 420 за К.О. Кучково за цена од 90,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (30421)

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 6-та класа, со вкупна површина од 740 м², што се наоѓа на КП 1013/9, и нива од 6-та класа со вкупна површина од 675 м², што се наоѓа на КП 1013/10, план 5, скица 11, м.в. "Чупријан", КО Батинци, сопственост на Османовски Јусуф Рамадан од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, на ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (30535)

Се продава земјоделско земјиште: КО Кавадарци, КП. бр. 3541, план 004, скица 004, место викано "Крстот", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 1.171м²; сопственост на Добре Мукаетов од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 2216, издаден од Државен завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30666)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Долни Дисан. Парцела бр. 1622/2 во место викано "Белград" интензивно лозје со површина од 5601 м² во катастарска општина Долни Дисан.

Сопственост на Ристов Митко од Кавадарци, ул. "Блажо Алексов" бр. 25. Цена на продажба 50.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на

објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (30668)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тимјаник. Парцела бр. 1249/3 во место викано "Ширина" интензивно лозје со површина од 3535 м² во Катастарска општина Тимјаник, сопственост на Цветков Ангел од Неготино, ул. "Браќа Миладинови" бр. 17. Цена на продажба 85.520,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (30669)

Се продава земјоделско земјиште во катастарска општина Тимјаник. Парцела бр. 1274/1 во место викано "Ширина" интензивно лозје со површина од 3534 м² во Катастарска општина Тимјаник. Парцела бр. 1274/2 во место викано "Ширина", нива со површина од 6.800 м² во КО Тимјаник, сопственост на Стојчев Игнат од Неготино, ул. "11 Октомври" бр. 56. Цена на продажба 136.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (30670)

Се продава земјоделско земјиште во КО Ново село, сопственост на Таневски Љубе до Велес, ул. "Игманска" бр. 137 и тоа: култура нива, 4-та бонитетна класа, со површина 10000м², на КП број 2, план 23, викано место "Чешма" и култура нива, 5-та бонитетна класа, со површина од 1000м², на КП бр. 2/2, план 23, викано место "Чешма", заведена во Поседовен лист бр. 104 КО Ново село, за купопродажна цена од 500 ДЕМ (петстотингермански марки) во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес со седиште на ул. "Панко Брашнар", бр. 6, во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување на напред наведеното земјоделското земјиште. (30671)

Се продава земјоделско земјиште: КО "Паликура", КП.бр. 1048/1, план 009, скица 047, место викано "Горна Лака", култура-пасиште, класа 3, со вкупна површина од 2.460м² и КО Паликура, КП. бр. 1049, план 009, скица 047, викано место "Горна Лака", култура-пасиште, класа 3, со вкупна површина од 699м², сопственост на Јано Димов од с. Паликура, Кавадарци,

евидентирано во Имотен лист бр. 264, издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 48.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30672)

Сопственикот Адемов Мурат од Скопје, с. Студеничани бр. 88, својата недвижност - нива 3 класа, со површина од 3278м² во м.в. "Чингла" на КП. бр. 3581 КО Студеничани според ПЛ. бр. 101, го продава за 200,00 денари 1м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир Скопје, ул. "2 - ра Македонска Бригада" бр. 54. (30805)

Сопственикот Бајрами Амди и Бајрами Зекирија од Скопје, с. Студеничани својата недвижност - нива 3 класа, со површина од 1489м² во м.в. "Чингла" на КП бр. 3579 КО Студеничани според ПЛ бр. 96, го продава за 200,00 денари 1м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузовски општина Чаир, Скопје ул. "2 - ра Македонска Бригада" бр. 54. (30879)

Се продава земјоделско земјиште во КО Лисиче, сопственост на Даљанков Кирил од Велес, ул. "Панко Брашнар" бр. 6 и тоа 26/60 идеален дел од култура лозје, 3 бонитетна класа, со површина 1700м², култура нива, 6-та бонитетна класа со површина од 700м² и култура нива, 6-та бонитетна класа со површина од 200м², сите на КП бр. 26, план 15, во место викано "Блаце" заведен во ПЛ бр. 675 КО Лисиче, за купопродажна цена од 300 ДЕМ во денарска противвредност.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до нотарот Елена Мартинова од Велес, ул. "Маршал Тито" бб.

Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување на напред наведеното земјоделско земјиште. (30894)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 3372, м.в. "Краиште" класа 2, со површина од 1480м², нива на КП бр. 3373 м.в. "Краиште" класа 4, со површина од 38м², лозје на КП бр. 3375 м.в. "Краиште" класа 4, со површина од 18м² и лозје на КП бр. 3376 м.в. "Краиште" класа 3, со површина од 2341м², за цена од 100.000,00 денари, заведено на ИЛ бр. 972 за КО Кавадарци 1 вон сопственост на Лазо Еленов од Кавадарци, ул. "Мирче Ацев" бр. 14.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (30896)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на КП бр. 860, м.в. "Нитчево Ротче" класа 4, со површина од 650м² нива на КП бр. 861 м.в. "Нитчево Ротче" класа 4, со површина од 600м² и нива на КП бр. 862, м.в. "Нитчево Ротче" класа 4, со површина од 720м², за цена од 25.000,00 денари, заведено на ИЛ бр. 297 за КО Паликура, сопственост на Ванчо Јованов од с. Пали-кура Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. "7-ми септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (30898)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 6490, план 012, скица 012 м.в. "Мали Уши" класа 3, со површина од 8068м² за цена од 120.000,00 денари, заведено во ИЛ бр. 4384 за КО Кавадарци 1 вон сопственост на Гура Камчева од Кавадарци, ул. "Цветан Димов" бр. 7-2/4.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. "7-ми септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (30900)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на КП бр. 1009/5. план 69, скица 616, м.в. "Посмандоље" класа 3, со површина од 4730м² за цена од 90.000,00 денари заведено во ПЛ бр. 347 за КО Сопот, сопственост на Горѓи Трајчев од с. Сопот Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до нотарот Кирил Грков од Кавадарци, ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (30902)

Се продава земјоделско земјиште во КО Бошава, КП. бр. 16/9, план 44, м.в. "Село" со вкупна површина од 190м², сопственост на Горѓи Горѓев од Неготино, евидентирано во ПЛ бр. 41, издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 15.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб Кавадарци. (30905)

Се продава земјоделско земјиште: КО Сирково, КП бр. 1142/2 план 64, скица 506, м.в. "Долна Ограда" култура - лозје, класа 3, со вкупна површина од 2.797м² во сопственост на Стево Стојановиќ од с. Сирково, Кавадарци, видно од ПЛ бр. 76 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (30907)

Се продава 1/4 идеален дел од земјоделско земјиште - нива на КП бр. 1355, план 17, скица 21, м.в. "Караорман" класа 2, со површина од 1935м² сопственост на Чонов Димитар од Београд - СРЈ за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (30910)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП бр. 260, план 9, скица 39, м.в. "Бучевник" класа 3, со површина од 1733м² во КО Давидово, сопственост на Николовски Живко од Велес, за цена од 500 ДЕМ во денарска противвредност.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6 во Гевгелија. (30911)

Се продава земјоделско земјиште и тоа; ливада на КП бр. 1127 дел 1 на м.в. "Рамник", класа 3, со површина од 1245м², заведена во ПЛ бр. 1007 за КО Езерени, сопственост на продавачот Мушаревска Косте Нада од Охрид, за цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (30916)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на КП бр. 819 во м.в. "Рамник" класа 8, со површина од 1834м², заведен во ПЛ бр. 694 за КО Езерени, сопственост на продавачот Тасевски Косте Владе од с.Дрмени, Ресен за цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 6, Ресен. (30942)

Сопственикот Христова Родна од Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 11/6-1 својата недвижност - 1/3 од пасиште 4 класа, со површина од 827м² во м.в. "Кукине" КП бр. 5395, КО Кучевиште и нива 5 класа, со површина од 568м² во м.в. "Кукине" КП бр. 5396 КО Кучевиште според ПЛ бр. 1479, го продава за 100,00 денари 1м².

Се повикуваат сосопствениците и сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонузovski, општина Чаир Скопје, ул. "2-ра Македонска Бригада" бр. 54. (31200)

Се продава земјоделско земјиште во КО-Дреново, Кавадарци, КП-1037, план 005, скица 013, викано место "Бачовица", култура-шума, класа - 4 со вкупна површина од 1.440 м², во сопственост на Страшо Здравков, од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 623, за цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти со право на првенство на купување-сопственици, заеднички сопственици, сосопственици и соседи (чие земјиште граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на овој оглас во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (31094)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: пасиште на К.П. 721 на место викано "Село" кл.4 во површина од 685 м², заведено во поседовен лист бр. 18 за К.О. Горно Дупени, сопственост на продавачот Павловска Мите Дана од Ресен, за цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (31095)

Се продава земјоделско земјиште: КО Ресава, КП. бр. 2110, план 008, скица 020, место викано "Чаковец", култура - лозје, класа 5, со вкупна површина од 3.359 м², во сопственост на Трајче Камчев, од Кавадарци, видно од Имотен лист бр. 574 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (31096)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 81, план 10, скица 14, мв "Калуцково", класа 6 површина од 510 м², шума на КП. 82, план 10, скица 14 мв "Калуцково", класа 6 со површина од 810 м², нива на КП. 83, план 10, скица 14 мв "Калуцково", класа 6 со површина од 8639 м², интензивно лозје на КП. 84/1, план 10, скица 14 мв "Калуцково", класа 4 со површина од 1378 м², нива на КП. 84/2, план 10, скица 14 мв "Калуцково", класа 6 со површина од 1002 м², во КО Јосифово, сосопственост на Трајков Јован, од Валандово, Трајков Фено, од Гевгелија и Трајков Горге, од Валандово за вкупна цена од 28.400,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (31097)

Се продава земјоделско земјиште - нива на КП. 2027/2, план 36, скица 78, мв "Под Калуцково", класа 4 со површина од 6665 м², интензивно лозје на КП. 2027/3, план 36, скица 78, мв "Под Калуцково", класа 2 со површина од 3550 м², нива на КП. 2027/4, план 36, скица 78, мв "Под Калуцково", класа 5 со површина од 1900 м², КО Градец и интензивно лозје на КП. 757, план 10, скица 29, мв "Под Калуцково", класа 4 со површина од 1065 м², нива на КП. 758, план 10, скица 29, мв "Под Калуцково", класа 4 со површина од 6612 м², нива на КП. 759, план 10, скица 29, мв "Под Калуцково", класа 4 со површина од 7315 м², нива на КП. 894, план 11, скица 66, мв "Над Насип", класа 1 со површина од 2900 м², нива на КП. 895 план 11, скица 66, мв "Над Насип", класа 1 со површина од 2600 м², нива на КП. 896, план 11, скица 66, мв "Над Насип", класа 1 со површина од 2902 м², во КО Јосифово, сопственост на Пилиповиќ Јован, од Јосифово за вкупна цена од 81.050,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (31098)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива КП 136, класа 6, на мв "Бранејнца" со површина од 4588 м² заведени во ПЛ 61 КО Покрвеник сопственост на Темелковски Ставре од Скопје, со стан на ул. "Атиска" бр. 25/25, а вредноста на земјиштето изнесува 30.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство за купување.

Изјавите за прифаќање да се достават до нотарот Мексуд Максуд од Ресен, ул. "Ленинова" бр. 67. (31141)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Демир Капија. Една идеална половина од Парцела број 3761 во место викано "Церот" нива со

површина од 3449 м² во Катастарска општина Демир Капија. Сопственост на Николов Петре од Демир Капија ул."Тиквешка" бб. Цена на продажба 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотар Бинов Гело од Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 138. (31238)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Пепелиште. Парцела број 1577/3 во место викано "Мостиште" интензивно лозје со површина од 3205 м² во Катастарска општина Пепелиште. Сопственост на Јаков Трајанчо од Неготино ул."Даме Груев" бр. 106. Цена на продажба 77.530,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотар Бинов Гело од Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 138. (31242)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Курија. Парцела број 284/6 во место викано "Над село" лозје со површина од 5331 м² во Катастарска општина Курија. Сопственост на Златев Голуб од Кавадарци ул."Јован Сеизов" бр. 35. Цена на продажба 112.860,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотар Бинов Гело од Неготино, ул."Маршал Тито" бр. 138. (31244)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1093067 на име Златков Гоце, ул. "Мисо Ародов" бр. 19, Кочани. (31294)

Пасош бр. 1286062 издаден од УВР - Кочани на име Дејанов Борче, с. Соколарци, Кочани. (31295)

Пасош бр. 1058776 на име Темков Марјанчо ул. "К. Спанцов" бр. 17-6, Кавадарци. (31296)

Пасош бр. 1218285 издаден од УВР - Скопје на име Бојан Туфекчиевски, ул. "А. Мартулков" бр. 33, Скопје. (31339)

Пасош бр. 1605705 издаден од УВР - Скопје на име Деан Митров, ул. "А. Македонски" бр. 10-а, Скопје. (31340)

Пасош бр. 1164064 издаден од УВР - Скопје на име Тодосовски Јорданчо, ул. "Коста Абрашевиќ" бр. 35, Скопје. (31341)

Пасош бр. 213763 издаден од УВР - Скопје на име Апостол Пандилов, ул. "Даме Груев" бр. 7/6-22, Скопје. (31342)

Пасош бр. 1081703/98 издаден од УВР - Скопје на име Исмаил Кенан, ул. "Виничка" бр. 20, Скопје. (31344)

Пасош бр. 394439/94 издаден од УВР - Скопје на име Живковиќ Верка, бул. "АСНОМ" бр. 38/29, Скопје. (31346)

Пасош бр. 1250660 издаден од УВР - Гостивар на име Салиу Мирзет, с. Градец - Неготино Полошко, Гостивар. (29926)

Пасош бр. 1570888/01 издаден од УВР-Тетово на име Кировски Славко, с. Лешок, Тетово. (31343)

Пасош бр. 1514779/01 издаден од УВР-Скопје на име Фатмир Аметовски, ул. "Дижонска" бр. 19/21, Скопје. (31474)

Пасош бр. 1058590 издаден од УВР - Скопје на име Хусеин Курта, ул. "Јуриј Розентал" бр.22, Скопје. (31561)

Пасош бр. 792880/95 издаден од УВР - Скопје на име Рамо Исен, ул. "Дижонска" бр. 25, Скопје. (31562)

Чекови од тековна сметка бр. 08946974 со бр. 005000-4-842535 издаден од Комерцијална банка АД Скопје, на име Дубровски Георги, Скопје. (31362)

Чекови од тековна сметка бр. 14259133 од бр. 270486 до 270494 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ангелески Владимир, Скопје. (31312)

Чекови од тековна сметка бр. 13303681 со бр.5551134 и 5551133 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Арсовски Слаѓан, Скопје. (31477)

Чекови од тековна сметка бр. 3709874 од бр. 5179064 до 5179077 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Ѓорик Олга, Скопје. (31529)

Чекови од тековна сметка бр. 06972329 со бр. 0003006007298 и бр. 0050002977778 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Кузмановски Андрија, Скопје. (31567)

Работна книшка на име Горгиева Јасмина, Радовиш. (31284)

Работна книшка на име Костадинов Горан, Штип. (31292)

Работна книшка на име Живковиќ Верка, Скопје. (31357)

Работна книшка на име Лазар Петров, Скопје. (31358)

Работна книшка на име Боцевска Анета, Скопје. (31359)

Работна книшка на име Хусеин Себајдин, Скопје. (31377)

Работна книшка на име Рамија Ајетовиќ, Скопје. (31388)

Работна книшка на име Леша Фарук, с. Радолишта, Струга. (31548)

Работна книшка на име Василеска Ирена, Тетово. (31568)

Воена книшка на име Димче Темелков, ул. "Петре Алчев" бр. 22, Велес. (31288)

Воена книшка на име Ристовски Дејан, с. Каласлари, Велес. (31291)

Воена книшка на име Бари Сулиманов, ул. "Б. Единство" бр. 63, Веница. (31305)

Свидетелство на име Страхиниќ Илија, ул. 8-ми Септември" бр. 121, Радовиш. (31283)

Свидетелство за 5 одделение на име Таировски Камбер Сеад, Велес. (31286)

Свидетелство за 5 одделение издадено од ПОУ с. Мелница на име Таировски Сулејман Камбер, с. Мелница, Велес. (31287)

Свидетелство на име Самет Мустафи, с. Черкеско село, Куманово. (31290)

Свидетелство на име Наскова Анита, с. Проевце, Куманово. (31293)

Свидетелство на име Нехат Јашари, с. Черкези, Куманово. (31304)

Свидетелства за 1, 2 и 3 година издадени од ЕТУЦ "Михајло Пупин" Скопје на име Трпески Благојче, Скопје. (31364)

Диплома на име Лена Спасова, Кочани. (31282)

Диплома за 3-та година издадена од ЕМУЦ "Никола Тесла"-Скопје на име Макешоски Игор, Скопје. (31360)

Лична карта на име Ѓорѓи Ристов, ул. "Ленинова" бр. 3/3/17, Велес. (31289)

Уверение за завршен 1 степен издадено од Економски факултет - Скопје на име Саровска Мирјана, Скопје. (31363)

Девизна штедна книшка бр. 1430401020886 издадена од Охридска банка АД Охрид на име Ристе Мешкоски, ул. "Климентска" бр. 10, Охрид. (31285)

Индекс бр. 35270 издаден од Правен факултет-Скопје на име Димова Ана, Скопје. (31566)

Даночна картичка бр. 4030994149572 издадена од Управа за приходи Скопје на име "Бубе", Скопје. (31347)

Даночна картичка бр. 4030998348642 издадена од Управа за приходи Скопје на име ФННС, Скопје. (31379)

Даночна картичка бр. 0036645 на име "ГОТЕН" ловно риболовно друштво, Радовиш. (31473)

Даночна картичка бр. 4030989239970 издадена од Управа за приходи Скопје на име Ипитт, Скопје. (31475)

Даночна картичка бр. 5030998190945 издадена од Управа за приходи Скопје на име Мини маркет "Пуца", Скопје. (31480)

Даночна картичка бр. 4030998344221 издадена од Управа за приходи Скопје на име Компанија Самојлик, Скопје. (31522)

Даночна картичка бр. 4030990186198 издадена од Управа за приходи на име "ТОМАС ИНТЕР ТРЕЈД", Скопје. (31563)

Даночна картичка бр. 4030991115472 издадена од Управа за приходи на име "ТЕХНО ПРОЕКТ", Скопје. (31564)

Даночна картичка бр. 4030968259564 издадена од Управа за приходи на име АД "29-ти НОЕМВРИ", Скопје. (31565)

Даночна картичка на име "ИНГ ПОЛОЗАНИ" ДООЕЛ, Струга. (31280)

Даночна картичка на име "САТ" ДООЕЛ, Струга. (31281)

Даночна картичка на име "АЛМА ТЕКСТ" ДОО ЕЛ, Охрид. (31297)

Даночна картичка на име "ШОНА", Радовиш. 31298

Даночна картичка на име Саша Ангелович, с. Табановце, Куманово. (31299)

Даночна картичка на име Садфет Османи, ул. "Илиндеска" бр. 17, Куманово. (31300)

Даночна картичка на име "БЛЕНД" Мите Ристов, Радовиш. (31301)

Даночна картичка бр. 402399810080 на име Јованов Зоран, с. Лубница, Радовиш. (31302)

Даночна картичка бр. 4030990138681 издадена од Управа за приходи на име "ИНТЕРИНЖИНЕРИНГ", Скопје. (31348)

Даночна картичка бр. 5030000206770 издадена од Управа за приходи на име ТП "СКУДЕТО", Скопје. 31349

Даночна картичка бр. 4030000385540 издадена од Управа за приходи на име "17-ти Ноември" ДООЕЛ, Скопје. (31350)

Даночна картичка бр. 4030991187600 издадена од Управа за приходи на име "ВИТАНОС", Скопје. (31351)

Даночна картичка бр. 5030985115588 издадена од Управа за приходи на име ТП "КАЈ СЕРДАРНОТ", Скопје. (31352)

Даночна картичка бр. 5030983115920 издадена од Управа за приходи на име "БИФЕ ДЕЛФИНА", Скопје. (31354)

Даночна картичка бр. 4030995133378 издадена од Управа за приходи на име "МАКИС СТЕМ ИНЖИНЕРИНГ", Скопје. (31355)

Даночна картичка бр. 4030993186830 издадена од Управа за приходи на име Компанија "ЈОВАНОВСКИ", Скопје. (31356)

Даночна картичка бр. 4030997350694 издадена од Управа за приходи на име Фед нез.канд.за градежи и дрв.индуст.на Македонија, Скопје. (31365)

Даночна картичка бр. 4030995235626 издадена од Управа за приходи на име ТДПУ "ГОМАНИКО" ДОО ЕЛ, Скопје. (31385)

Даночна картичка бр. 4030994269217 издадена од Управа за приходи на име ЗОСОГА "ШОПОВ", Скопје. (31386)

Даночна картичка бр. 4030000383547 издадена од Управа за приходи на име "АГРЕКС" ДООЕЛ, Скопје. (31387)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 4/01 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобноста (претквалификација) на понудувачите како можни носители на набавка, односно, на изведба на:

- Градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка), и тоа пооделно:

- Подопологачки и керамичарски работи;
- Монтажни преградни ѕидови од гипс картон на метална потконструкција;
- Спунтени плафони;
- Столарски работи;
- Молеро-фарбарски работи;
- Водовод и канализација;
- Останати градежни и градежно-занаетчиски работи.

Предметот на набавката е делив.

1.3. На Ограничениот повик има право да достави пријава секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавка.

1.4. Право да достават пријава имаат и група на понудувачи кои склучиле договор за деловно техничка соработка, но во тој случај секој од понудувачите е должен да ја достави потребната документација која задолжително треба да се приложи кон пријавата, а која е таксативно наведена во точката 3 од овој оглас.

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобноста на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката - изведба на градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на објектот на Министерството за финансии ("Банка за надворешна трговија" Југобанка).

3. ПОТРЕБА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавни набавки, за:

3.1. Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс);

3.2. Годишна реализација по завршна пресметка за изменатите 3 (три) години;

3.3. Техничко-технолошки бонитет:

- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- расположиви залихи од репроматеријали со кои располага понудувачот;
- менаџерска способност;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.4. Економско-финансиски бонитет издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавни набавки;

3.5. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај - Потврда од надлежен Основен суд, не постара од шест месеци од денот на издавањето);

3.6. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција - Уверение од надлежен Основен суд - Оддел за прекршоци) не постаро од шест месеци од денот на издавањето;

3.7. Извод од судска регистрација или добиени атести од комплет, а во влошката 3 од Изводот дејноста која е предмет на набавката да биде заокружена;

3.8. Список на изведени работи од ист вид во последните 3 (три) години со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите (референтна листа);

3.9. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за изведување на работите кои се предмет на набавка (дипломи, сертификати и сл.);

3.10. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти) дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

3.11. Рекламен, проспектен и друг вид на презентационски материјал, за одреден вид на работа (доколку располага);

Бараните документи треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на пријавите (документацијата) изнесува 36 дена сметано од денот на објавувањето на огласот на Ограничениот повик бр. 4/01.

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничен повик. ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден). Дополнителни информации на 112-158.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 10-2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Ограничениот повик број 10-2001 е Министерството за здравство, со седиште на ул. "50-та Дивизија" бр. 6.

1.2. Предмет на повикот е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите, како можни носители за набавка на хипербарна комора за потребите на ЈЗО Клинички центар - Скопје.

1.3. Набавката не е делива.

1.4. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

2. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите треба да ги содржат следните прилози и тие треба да бидат нумерирани според следниот редослед:

2.1. Потпишана и заверена писмена изјава со која понудувачот се пријавува за набавка и инсталирање на хипербарна комора.

2.2. Генерална информација за понудувачот со податоци за име, адреса, дејност, седиште, правен статус, овластени потписници и сл.

2.3. Извод од судската регистрација на понудувачот, согласно Законот за трговски друштва.

2.4. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член 22 од Законот за јавни набавки. Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издала институцијата за платен промет согласно член 5 од Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Сл. весник на РМ" бр. 32/98), а странските понудувачи - согласно член 22, став 3 од Законот за јавни набавки. Документот за бонитет треба да биде оригинал или заверена копија, верна на оригиналот.

2.5. Понудувачот треба да достави доказ дека за него нема судска забрана за вршење на дејноста.

2.6. Документ дека за понудувачот не е отворена постапка за стечај и ликвидација.

2.7. Референтна листа за вакви или слични изведени работи и евентуално моментално присуство на вакков вид на работа.

2.8. Доказ за техничка опременост за изведување на вакви работи.

2.9. Доказ на кадровска опременост за изведување на вакви работи.

2.10. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција за обезбедување на аванс во висина од 30% од вредноста на инвестицијата.

2.11. Изјава од понудувачот дека е во состојба да обезбеди банкарска гаранција, заради обезбедување на исполнување на договорот во висина од 5% од вредноста на договорениот износ.

2.12. Други информации за кој понудувачот смета дека се битни за неговото претставување.

2.13. Прилозите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА МОЖНИ ПОНУДУВАЧИ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

3.1. Референтна листа - искуство на понудувачот.

3.2. Економско-финансиски бонитет.

3.3. Техничка опременост.

3.4. Кадровска опременост.

4. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Целокупната документација се доставува во затворено плико, на кое не предната страна треба да стои: "не отворај".

4.2. Ограничениот повик трае заклучно со ден 08.01.2002 година, кога и пријавите треба да бидат пристигнати / предадени во архивата на Министерството за здравство, а отворањето на пријавите ќе се изврши на 09.01.2002 година во 11,00 часот во просториите на Министерството за здравство.

4.3. Понудувачите своите пријави треба да ги достават на следната адреса: Министерство за здравство, ул. "50-та Дивизија" бр. 6 - Скопје, за Комисијата за јавни набавки - контакт телефон: +389-02-227-194 и +389-02-227-201.

4.4. Отворањето, прегледот и оценувањето на пристигнатите пријави ќе го изврши Комисијата за јавни набавки при Министерството за здравство, без присуство на понудувачите. Понудувачите што ќе бидат претквалификувани ќе бидат поканети да ја подигнат тендерската документација и да достават своја понуда.

4.5. Пријавите што нема да бидат доставени до утврдениот рок, како и оние што не се изработени според барањата на ограничениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-7370/2

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фонд за здравствено осигурување на Македонија.

2. Предмет на набавка е канцелариски мебел, за потребите на ЈЗО Клинички центар - Клиниката за алергологија и пулмологија - Скопје.

3. Тендерската документација може да се подигне во архивата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, соба бр. 15, ул. "50 Дивизија" бр. 6, Скопје, секој работен ден од 10,00 до 14,00 часот, откако ќе се уплатат 1.000,00 денари неповратни средства на жиро сметка 40100-640-37 - Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака за тендерска документација. Даночен број на Фондот е 4030991261703 - депонент на Народна банка на Македонија.

4. Право на учество имаат сите правни лица во Република Македонија.

5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик, согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

6. Рокот на важењето на понудата е 90 дена од денот на поднесувањето.

7. Понудата не е делива.

СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име на понудувачот;
- производител, земја на потекло на мебелот;
- цена во денари со вклучена монтажа и сите давачки;
- начин, услови и рок на плаќање.

ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Доказ за финансиската способност (документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавни набавки).

2. Доказ, извод од судска евиденција или други соодветни документи дека не се во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејноста.

3. Извод од регистрација на дејноста.

4. Список (референца) со главни и слични испораки во претходниот период.

ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИ

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата да се достави на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта, во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 27.12.2001 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки франко краен корисник.

Квалитетот како битен предуслов за понатамошно разгледување и одлучување на финансискиот дел од понудата ќе ги цени комисија на купувачот именувана исклучиво за оваа намена.

ГАРАНЦИЈА

Понудувачот заедно со понудата мора да достави и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5% од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се прилага во депозит, истиот се уплаќа на жиро сметка 40100-640-37 Фонд за здравствено осигурување на Македонија, со назнака "за учество на повик бр. _____".

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 27.12.2001 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 27.12.2001 година во 11,30 часот, во просториите на Фонд за здравствено осигурување на Македонија, ул. "50 Дивизија" бр. 6, голема сала на III кат.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите, на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

2. Понудите што ќе бидат предадени по истекот на рокот, како и тие што не се изработени според пропозициите и критериумите утврдени во јавниот повик и тендер документацијата, нема да бидат разгледувани.

3. Заради полесна обработка на податоците сите понудувачи се должни податоците за материјалите што се предмет на овој повик да ги внесат во тендерската документација (преглед) што е подигнат од купувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за статистика, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2001

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на барањето за прибирање понуди е Државниот завод за статистика (ДЗС), со седиште во Скопје на ул. "Даме Груев" бр. 4.

1.2. Предмет на набавката се услуги кои се состојат од одржување на компјутерска и друга опрема во ДЗС.

1.3. Повикот е отворен и право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката по овој отворен повик ќе се спроведе во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

2.1. Предмет на набавката се услуги кои се состојат од одржување на компјутерска и друга опрема во ДЗС и тоа:

Лот 1 - Одржување на RISK - сервери - тековно годишно одржување;

Лот 2 - Одржување на РС - сервери - тековно годишно одржување;

Лот 3 - Одржување на копири и печатари - тековно годишно одржување;

Лот 4 - Одржување на системи за непрекинато напојување - тековно годишно одржување;

Лот 5 - Одржување на клима уреди - тековно годишно одржување;

Лот 6 - РС монитори, принтери и мрежни елементи - одржување на повик.

2.2. Опремата која е предмет на одржување на секој лот одделно (од 1 до 6) ќе биде специфицирана во тендерската документација.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да содржи:

- Име, адреса и седиште на понудувачот;
- Лотовите за кои се јавува на отворениот повик (сите или дел);

- Поединечните и вкупната цена за лотовите од точка II за кои ја поднесува понудата, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки изразена во денари со посебно искажан ДДВ и други давачки);

- Референци за понудувачот (кадровска екипираност, искуство во одржување на иста или слична опрема);

- Рок на важност на понудата;
- Рок за отпочнување со сервисирањето;
- Начин на плаќање;
- Гарантни рокови за сменети делови;
- Начин на одржување и услови.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Со понудата понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација:

- Документ за бонитет издаден од Заводот за платен промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/98);

- Потврда дека не е во стечај или не е во процес на ликвидација издадена од суд;

- Потврда дека нема мерка за забрана за вршење на дејност.

Странските понудувачи треба да достават сертификат за бонитет согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Изборот за најповолен понудувач ќе се врши по следните критериуми:

- | | |
|--------------------------------------------------|-----------|
| - Квалитет | 500 бода, |
| - Висина на цена | 400 бода, |
| - Рок на испорака на испорака на резервни делови | 50 бода, |
| - Начин на плаќање | 50 бода. |

6. НАЧИН И РОКОВИ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудувачите во согласност со член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заварен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

6.2. Понудата и другата документација се доставуваат во согласност со член 53 од Законот за јавни набавки.

6.3. Рок на доставување на понудата е 15 дена сметано од денот на објавувањето на отворениот повик во последното средство за јавно информирање.

6.4. Понудата се доставува по пошта или со предавање во писарницата на Државниот завод за статистика на адреса ул. "Даме Груев" бр. 4, Скопје.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на нарачателот нема да се разгледуваат.

7.2. Набавувачот изборот ќе го врши одделно по лотовите наведени во точка II, од еден или повеќе понудувачи.

7.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.4. Тендерската документација од точката 2.2. од овој отворен повик може да се подигне во Државниот завод за статистика, на ул. "Даме Груев" бр. 4, Скопје, канцеларија бр. 4 од 7.30 до 15.30 часот.

7.5. Тендерската документација заинтересираните понудувачи ќе ја добиваат со надоместок во износ од 250,00 денари за секој одделен лот (од наведените во точка 2.2.). Надоместокот за тендерската документација се плаќа во готово при подигањето.

Телефон за дополнителни информации 295 604.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-27/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА МЕРНИ ПРЕТВОРУВАЧИ ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ВЕЛИЧИНИ, СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-27/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на мерни претворувачи за електрични величини, за потребите на ТСУ на ЕСМ според тендер документација.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на предметната набавка да го додели на повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ НА НАБАВКАТА И ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

2.1. Обемот на набавката е даден во: тендер документацијата.

2.2. Понудите не мора да се однесуваат на целиот обем на набавката, дозволена е делумна понуда, но не е дозволена делумна понуда во рамките на една спецификација.

2.3. Комплетната тендер документација заинтересираните понудувачи можат да ја подигнат во АД "Електростопанство на Македонија", ул. "Орце Николов" бб., Скопје, нова зграда, соба 107, од 7,30 до 9,30 часот, при што треба да приложат доказ за уплатени 500,00 МКД, на жиро сметка 200000002447884 корисник на АД "ЕСМ" - Скопје, ЕДБ 4030989128346, Стопанска банка, со назнака за Отворен повик бр. 01-27/2002.

2.4. Контакт телефони: за техничкиот дел 149-049, 149-052, за комерцијален дел 149-155.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 54/3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) на паритет ДДП маѓацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот кус на Народна банка на Р. Македонија.

3.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот за извршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Карактеристиките за техничките спецификации што понудувачот ги нуди во понудата треба да се во согласност со стандардите во Р. Македонија и меѓународните стандарди прифатени во Р. Македонија.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, а странските понудувачи согласно член 22 став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот за јавни набавки:

4.3.1. референтна листа за досегашните испораки од ваков вид.

4.4. Понудувачот треба да достави решение за ДДВ.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на Отворениот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.6. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки).

| | |
|------------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 40 поени, |
| 5.2. Начин на плаќање | 20 поени, |
| 5.3. Технички квалитет | 30 поени, |
| 5.4. Референтна листа | 10 поени. |

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.01.2002 во 11 часот во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", ул. "11 Октомври" бр.

9, Скопје, стара зграда, сала за состаноци, подрумски простории во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-28/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ЧЕЛИЧНИ ЈАЖИЊА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 01-28/2002 е АД "Електростопанство на Македонија", со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на челични јажиња за РЕК Битола и РЕК Осломеј.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.5. Набавувачот го задржува правото набавката да ја подели на повеќе понудувачи.

2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Спецификацијата на челичните јажиња за потребите на РЕК Битола и РЕК Осломеј, понудувачите можат да ја подигнат во административната зграда на АД "ЕСМ", на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, на девети кат, соба бр. 1, секој работен ден од 12 до 14 часот. За истата треба да се уплати износ од 500 денари на жиро сметка бр. 200000002447884 АД "ЕСМ" Скопје (даночен бр. 4030989128346, депонент на Стопанска банка - Скопје) со назнака за кој повик е уплатата.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот и производителот на челичните јажиња.

3.2. Понудата треба да го содржи називот на производителот на челичните јажиња дадени во предметот на набавката.

3.3. Понудата не мора да го опфати целокупниот обем на набавката, но мора да се понуди вкупната количина по позиција.

3.4. Понудата треба да ги содржи единечните и вкупните цени по метар за секоја позиција, како и вкупната вредност на целата набавка (со сите давачки согласно член 54 став 3 од Законот за јавни набавки - ако набавката е од странство), на паритет ДДП краен корисник, изразена во МКД, со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажен курс на Народна банка на Македонија. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.5. Понудата треба да го содржи рокот на испорака.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудите од странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да приложат документ за бонитет од единствениот регистар кој треба да биде во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32 од 10.07.98), а странските понудувачи спрема член 22, став 3 од Законот за јавни набавки.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 23 од Законот:

- референтна листа од производителот за главни испораки на челичните јажиња (дадени во спецификацијата) во последните три години со датуми, количини и примачи.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 24 од Законот за јавни набавки.

4.4. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 29 став 2 од Законот за јавни набавки.

4.5. Домашните понудувачи треба да достават Решение за регистрација на ДДВ.

4.6. Сите документи треба да бидат оригинали или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 25 од Законот за јавни набавки):

- цена на чинење..... 40 поени;
- технички квалитети..... 30 поени;
- начин на плаќање..... 20 поени;
- рок на испорака..... 10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија", Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 09.01.2002 година, во 13:00 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија", стара зграда, сала за состаноци (подрум), на ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје во присуство на овластените претставници на понудувачите.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата во Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 2/2001 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА), БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на повикот е ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје, ул. "Водњанска" бр. 17.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители за набавка на:

- 20. стоматолошки работни места за замена на работни места од Клиниката за болести на забите и ендодонтолот.

- Стоматолошките работни места да бидат од ре-номирани производители и да се адекватни и компатабилни на опремата на ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваков вид на дејност.

1.4. Отворањето на пријавите ќе се врши без присуство на понудувачите.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Комисијата за јавни набавки при ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација, брз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката и од кои ќе се побара понуда.

2.2. За таа цел заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно член 35 од Законот за јавни набавки и тоа:

- техничко технолошки бонитет;
- економско финансиски бонитет;
- расположива опрема и други капацитети потребни за реализирање на набавката;
- менаџерска способност, со првенствено право на носителот на ексклузивното право на производителот на опремата;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;
- доказ за сертификат за квалитетот на производот;
- нема правосилна пресуда за изречена мерка за забрана за вршење на дејноста;
- документ за регистрација за вршење на дејноста.

2.3. Бараните документи да се достават во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

2.4. Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и не се земаат во предвид за разгледување.

III. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

3.1. Документацијата за ограничениот повик се доставува во затворен плик на кој во горниот лев агол стои знаката "не отворај" и бројот на ограничениот повик.

3.2. Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3.3. Документацијата се доставува на адреса: ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје ул. "Водњанска" бр. 17, по пошта или преку архивата на ЈЗО Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје.

3.4. Краен рок за доставување на документацијата е 10 дена од денот на објавувањето (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

3.5. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" и весникот Дневник.

3.6. Дополнителни информации во врска со ограничениот повик може да се добијат на Стоматолошки клинички центар Свети Пантелејмон Скопје.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

| | Страница | | Страница |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1729. Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Меѓународното здружение за развој по Договорот за кредитот за итна економска обнова..... | 5251 | 1756. Одлука за огласување избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија | 5255 |
| 1730. Одлука за помилување на поединци - членови на таканаречената ОНА лишени од слобода, за ослободување од кривично гонење | 5251 | 1757. Одлука за огласување избор на судија на Врховниот суд на Република Македонија | 5256 |
| 1731. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија | 5251 | 1758. Одлука за огласување избор на претседатели на Основниот суд во Битола и на Основниот суд во Кратово | 5256 |
| 1732. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија | 5252 | 1759. Одлука за огласување избор на судија на Апелациониот суд во Скопје | 5256 |
| 1733. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија | 5252 | 1760. Одлука за огласување избор на претседатели на Основниот суд во Охрид и на Основниот суд во Крушево | 5256 |
| 1734. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија | 5252 | 1761. Одлука за огласување избор на судии на Основните судови во Гостивар, Кавадарци, Прилеп, Скопје I - Скопје и Струга | 5256 |
| 1735. Одлука за разрешување од функцијата судија на Врховниот суд на Република Македонија | 5252 | 1762. Одлука за именување директор на Агенцијата за државни службеници | 5257 |
| 1736. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Скопје | 5252 | 1763. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2001 година | 5257 |
| 1737. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Битола | 5252 | 1764. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2001 година | 5258 |
| 1738. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Битола | 5252 | 1765. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за распределба на регистарски таблици со АА ознаки | 5258 |
| 1739. Одлука за разрешување од функцијата судија на Апелациониот суд во Штип | 5253 | 1766. Одлука за ослободување од плаќање на надоместок за трајна пренамена на земјоделското земјиште во градежно земјиште заради изградба на објект "Надградба на граничен премин Блаце" | 5258 |
| 1740. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Струга | 5253 | 1767. Одлука за ослободување од плаќање на царина на стоката набавена од средствата на кредитот од Владата на Република Португалија по Договорот за Проектот "Акциона програма за унапредување на општините и животната средина" во општините Велес и Штип | 5259 |
| 1741. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Струга | 5253 | 1768. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата..... | 5259 |
| 1742. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Кавадарци | 5253 | 1769. Решение на Комисијата за хартии од вредност..... | 5260 |
| 1743. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Штип | 5253 | 1770. Наредба за изменување и дополнување на Наредбата за задолжително атестирање (хомологација) на возилата на тркала, опремата и деловите кои можат да се вградат и/или да се користат на возилата на тркалата | 5260 |
| 1744. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Штип | 5253 | 1771. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за издавање на документ касова сметка за сторна трансакција и за функционалните и техничките карактеристики кои треба да ги имаат фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување | 5260 |
| 1745. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Охрид | 5253 | 1772. Упатство за начинот на водење на Регистарот на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот на Република Македонија | 5260 |
| 1746. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Охрид | 5253 | 1773. Упатство за начинот на отворање и затворање на сметки на корисниците и единките корисници на средства од Буџетот во главната книга на трезорот | 5262 |
| 1747. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд Скопје I - Скопје | 5254 | | |
| 1748. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Крушево | 5254 | | |
| 1749. Одлука за разрешување од функцијата судија на Основниот суд во Гостивар | 5254 | | |
| 1750. Одлука за избор на претседател на Апелациониот суд во Штип | 5254 | | |
| 1751. Одлука за избор на судии на Апелационите судови во Скопје и во Битола | 5254 | | |
| 1752. Одлука за избор на претседатели на Основни судови | 5254 | | |
| 1753. Одлука за избор на судии на Основните судови во Битола, Гевгелија, Кавадарци, Кратово и Тетово | 5255 | | |
| 1754. Одлука за разрешување од функцијата судија - поротник на Основниот суд во Дебар | 5255 | | |
| 1755. Одлука за разрешување од функцијата судија - поротник на Основниот суд во Дебар | 5255 | | |

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.– Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 30000000188798. Бр. за ДДВ МК – 4030987108771. Депонент – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" – АД – Скопје.